



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словеначки и на македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Среда, 24 јануари 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 3

ГОД XXIV

Цена на овој број е 0,75 динари. — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристића бр. 1. Пошт. факс 226 — телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732, Продајна служба 51-671.

34.

Врз основа на членот 28 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67 и 54/67), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ВРШИ ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА ПЛАТЕНА НА УВЕЗЕНИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ, УПОТРЕБЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ

1. Во Наредбата за условите под кои се врши враќање на царината платена на увезени репродукциони материјали и делови за вградување, употребени за производство на стоки што се извезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66, 8/67 и 32/67) по точката 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„3а. Враќање царина од точката 1 на оваа наредба нема да се врши ако е при увозот платена царина по стопа зголемена врз основа на членот 25 од Законот за Царинската тарифа.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-4-380/1

4 јануари 1968 год.

Белград

Заменик сојузен секретар
за финансии,

Владимир Цериќ, с. р.

35.

Врз основа на членот 91 точка 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67) и членот 44 од Уредбата за финансиското и материјалното работење на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66 и 38/67), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

1. Во Упатството за начинот на составување на завршната сметка на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/67) по точката 6 се додава нова точка 6а, која гласи:

„Во завршните сметки на сојузните органи на управата и во завршните сметки на органите на управата на другите општествено-политички заедници што одлучиле приходите на буџетот остварени во 1967 година а уплатени во буџетот до 31 јануари 1968 година, да ги користат на начинот предвиден во членот 164б ст. 1 и 2 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67 и 54/67), се искажуваат и средствата што од остварените приходи на буџетот до 31 декември 1967 година

им се пренесени на органите на управата до 31 јануари 1968 година на нивната жиро-сметка за вршење на редовната дејност односно што им се пренесени на посебни сметки или им се ставени на користење непосредно од буџетот за посебни намени, како и средствата пренесени до 31 јануари 1968 година непосредно од буџетот во корист на фондовите на органите на управата заради извршување определени задачи односно набавки, и тоа:

1) во образецот I: „Пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност“ под ред. бр. 3: „Средства од буџетот“ — покрај средствата што се пренесени на жиро-сметката на органите на управата до 31 декември 1967 година за вршење на редовната дејност, се искажуваат и средствата што се пренесени на нивната жиро-сметка за вршење на редовната дејност до 31 јануари 1968 година од приходите на буџетот на општествено-политичките заедници остварени до 31 декември 1967 година, а уплатени во буџетот до 31 јануари 1968 година.

Исплатите на создадените обврски за 1967 година извршени до 31 јануари 1968 година се искажуваат според соодветните видови расходи под ред. бр. 7 до 12 на овој образец;

2) во образецот II: „Пресметка на остварените и користените средства за посебни намени“ под ред. бр. 2: „Средства од буџетот“ — покрај средствата што на органот на управата му се пренесени на посебна сметка или се користени непосредно од буџетот за посебни намени до 31 декември 1967 година, се искажуваат и средствата што се пренесени на посебна сметка на органот на управата или се користени непосредно од буџетот за посебни намени до 31 јануари 1968 година од приходите на буџетот остварени до 31 декември 1967 година, а уплатени во буџетот до 31 јануари 1968 година.

Исплатите на создадените обврски за 1967 година извршени до 31 јануари 1968 година се искажуваат според соодветните видови расходи под ред. бр. 6 до 19 на овој образец;

3) во образецот III: „Остварени и потрошени парични средства на фондовите“ под ред. бр. 2: „Средства од буџетот“ — покрај средствата што во текот на годината непосредно од буџетот се пренесени во корист на фондовите заради извршување определени задачи односно набавки, се искажуваат и средствата што непосредно од буџетот се пренесени во корист на фондовите на органот на управата до 31 јануари 1968 година од приходите на буџетот остварени до 31 декември 1967 година, а уплатени во буџетот до 31 јануари 1968 година.

Исплатите на создадените обврски на фондовите на органот на управата за 1967 година извршени до 31 јануари 1968 година се искажуваат според соодветните видови расходи под ред. бр. 8 до 16 на овој образец.“

2. По точката 8 се додава нова точка 8а, која гласи:

„Кај сојузните органи на управата и органите на управата на другите општествено-политички заедници што одлучиле приходите на буџетот остварени во 1967 година а уплатени во буџетот до 31 јануари

ри 1968 година да ги користат на начинот предвиден во членот 1646 ст. 1 и 2 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, состојбата на средствата на 31 декември на жиро-сметката за редовна дејност, на жиро-сметките за посебни намени, на жиро-сметката на фондовата на опремата и на жиро-сметките на другите фондови на органот на управата ги сочинуваат средствата на тие сметки на 31 декември 1967 година наголемени за средствата распоредени на тие сметки до 31 јануари 1968 година, во смисла на членот 1646 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, а намалена за износот на извршените исплати од тие сметки до 31 јануари 1968 година по обврските создадени за 1967 година.

Органите на управата од ставот 1 на оваа точка под обврските односно неподмирените обврски на 31 декември во образецот IV и во образецот IV/1 го искажуваат износот на обврските утврден со пописот на 31 декември 1967 година намален за износот на обврските создадени до 31 декември 1967 година што органот на управата ги исплатил во текот на јануари 1968 година од средствата што му се распоредени до 31 јануари 1968 година од приходите што општествено-политичката заедница ги остварила до 31 декември 1967 година, а кои се уплатени во буџетот до 31 јануари 1968 година во смисла на членот 1646 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници.

3. Во точката 12 став 1 зборовите „до 31 јануари“ се заменуваат со зборовите: „до 15 февруари“.

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-454/1-68
17 јануари 1968 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за финансии,
Владимир Церик, с. р.

36.

Врз основа на членот 186 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 58/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67 и 54/67) и членот 9 од Уредбата за воведување матична евиденција за осигурениците и уживателите на пензии, за пријавување на податоците за матичната евиденција и за регистрација на тие податоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/67 и 2/68), Сојузниот совет за труд пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УТВРДЕНИОТ ПЕНЗИСКИ СТАЖ И ЗА УТВРДУВАЊЕ И РЕГИСТРИРАЊЕ НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ И НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ВО ИЗМИНАТАТА ГОДИНА

I. Поднесување пријава за утврдените периоди на работен стаж и посебен стаж наполнет пред 1 јануари 1965 година

1. Осигуреник во работен однос, осигуреник осигурен по друг основ и лице што не е во работен однос, на кое пензискиот стаж му е утврден со решенија на органите надлежни според посебни прописи, односно на кое времето поминато во работен однос му е запишано во работната книшка (стр. 6 до 23), му ги пријавува на надлежниот комунален завод за социјално осигурување утврдените периоди на работен и посебен стаж наполнет пред 1 јануари 1965 година.

Периодите на работен и посебен стаж од точката 1 на ова упатство се пријавуваат со пријава за утврдените периоди на работен и посебен стаж наполнет пред 1 јануари 1965 година, според образецот М-1 (во натамошниот текст: пријава на стаж). Овој образец и објаснението за неговото пополну-

вање се отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

2. Пријавата на стажот осигуреникот ја поднесува преку работната или друга организација односно државен орган (во натамошниот текст: работна или друга организација) кај која е во работен однос, а лице што не е во работен однос — непосредно до комуналниот завод за социјално осигурување кај кого е последниот пат пријавено на осигурување.

Осигуреник кој е во работен однос кај две или повеќе организации, поднесува пријава на стаж преку работната или друга организација кај која се наоѓа неговата работна книшка.

Осигуреник запослен кај приватен работодавец, пријава на стаж му поднесува непосредно на комуналниот завод за социјално осигурување надлежен според седиштето на приватниот работодавец.

Осигуреник кој остварил пензија пред 1 јануари 1965 година со пензиски стаж помал од 40 години (маж) односно 35 години (жена) и кој засновал работен однос пред 1 јануари 1965 година, поднесува пријава на стаж за работниот стаж наполнет од денот на пензиозирањето до 31 декември 1964 година преку работната или друга организација кај која е во работен однос.

Договорните осигуреници пријава на стаж поднесуваат преку професионална организација што склучила договор за нивното социјално осигурување.

Лице што врши самостојна дејност (самостоен уметник, занаетчија, угостител) пријава на стаж поднесува непосредно до комуналниот завод за социјално осигурување надлежен според местото на неговото живеење.

Осигуреник во работен однос, како и лице што не е во работен однос, кон пријавата на стаж ја прилага и работната книшка и решение за утврдените периоди на работен и посебен стаж, врз основа на кои во пријавата на стаж се запишани утврдените периоди на работен и пензиски стаж.

Осигуреник и лице што не е во работен однос, на кои им е признаено посебно својство на осигуреник (носител на „Партизанска споменица 1941“, учесник во Народноослободителната војна, воен инвалид од војните, мирновремен воен инвалид и др.), кон пријавата на стаж прилага и решение за признавањето на тоа посебно својство.

3. Работната или друга организација при приемот на пријава на стаж проследува дали сите рубрики и колони во пријавата на стаж се пополнети на пропишаниот начин.

Пријавата на стаж во која не се пополнети сите рубрики и колони или се погрешно или неточно пополнети, работната или друга организација му ја враќа на осигуреникот заради дополнување односно измена.

Правилно пополнетата пријава на стаж со ознака на својот назив, седиште и шифра на дејноста и траењето на запослувањето на осигуреникот работната и друга организација му ја доставува на комуналниот завод за социјално осигурување.

Работната или друга организација и комуналниот завод за социјално осигурување спогодбено го определуваат времето и начинот за доставување на пријавата на стаж.

4. Комуналниот завод за социјално осигурување при приемот на пријавата на стаж утврдува дали сите рубрики и колони во пријавата се пополнети на пропишаниот начин и податоците за утврдените периоди на работен и посебен стаж што се запишани во пријавата на стаж ги проследува со податоците запишани во работната книшка односно во решението за утврдените периоди на работен и посебен стаж.

Приемот на правилно пополнета пријава на стаж комуналниот завод за социјално осигурување му го потврдува на пензискиот со издавање потврда за приемот на пријавата на стаж.

Потврдата за приемот на пријавата на стаж мора да содржи: име и презиме на осигуреникот,

ден на приемот на пријавата и печат и потпис на работникот на заводот определен за прием на пријави на стаж.

Со потврдата за приемот на пријавата на стаж комуналниот завод за социјално осигурување ѝ ја враќа на работната или друга организација односно на лицето што не е во работен однос работната книшка, решението за утврдените периоди на работен и посебен стаж и решението за признавањето на посебното својство на осигуреник (точка 2 став 8).

5. Комуналниот завод за социјално осигурување ги чува пријавите на стаж, со известувањата односно решенијата за конечно утврдениот работен стаж и посебен стаж, како исправи од трајна вредност на начинот определен со посебни прописи.

II. Утврдување на стаж на осигурување наполнет по 1 јануари 1965 година

6. Утврдувањето на стаж на осигурување наполнет по 1 јануари 1965 година, што осигурениците го оствариле во изминатата календарска година, се врши врз основа на податоците што работната или друга организација му ги доставува на надлежниот комунален завод за социјално осигурување во потврдата за личниот доход и за времето за утврдување на стабот на осигурување, пропишана со членот 33 од Правилникот за водење евиденции во областа на трудот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/63, 32/66 и 11/67) и со Упатството за пополнување на потврдата за личниот доход и за времето за утврдување на стабот на осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66), како и врз основа на податоците што ги водат заводите за социјално осигурување. Утврдувањето на стабот на осигурување се врши според одредбите на чл. 40 до 44, 58 до 60 и 126 до 131 од Основниот закон за пензиското осигурување.

7. На осигуреникот кој во целото раздобје на кое се однесува потврдата работел полно работно време, му се зема како стаж на осигурување календарското раздобје на кое се однесува потврдата.

Ке се смета дека осигуреникот во раздобјето на кое се однесува потврдата работел полно работно време ако е збирот на остварените часови и неосстварените часови искажани во потврдата еднаков со бројот на можните часови на работа.

Бројот на можните часови на работа се добива со множење бројот на работните денови во раздобјето на кое се однесува потврдата со бројот на дневните часови на работа на работната или друга организација односно работна единица на работникот.

Бројот на дневните часови на работа на работната или друга организација односно на работната единица на работникот (во натамошниот текст: дневно работно време на организацијата) се добива кога бројот на часовите на полното работно време на работната или друга организација односно на работната единица на работникот во една недела или во подолг период утврден со пропис или со внатрешен акт на работната или друга организација ќе се подели со бројот на работните денови во тој период.

8. На осигуреник за кого ќе се утврди дека не остварил полно работно време за целото раздобје на кое се однесува потврдата, му се зема како стаж на осигурување тоа календарско раздобје намалено за бројот на деновите кој ѝ одговара на разликата помеѓу полното работно време и оствареното работно време покусо од полното работно време.

Ке се смета дека осигуреникот во раздобјето на кое се однесува потврдата остварил работно време покусо од полното работно време, ако збирот на остварените и неосстварените часови искажани во потврдата е помал од бројот на можните часови на работа утврден според точката 7 став 3 на ова упатство.

9. По исклучок од одредбата на точката 8 од ова упатство, календарското раздобје на кое се однесува потврдата се зема без намалување како стаж

на осигурување, иако осигуреникот не остварил полно работно време во целото раздобје на кое се однесува потврдата, кога до разликата помеѓу оствареното работно време и полното работно време доаѓа поради специфичноста на организацијата на работното време во односната работна или друга организација односно во работната единица на работникот (работа во смени, континуиран процес на производство, петдневна работна недела, прераспредела на работното време и сл.), а таа организација на работното време е извршена во согласност со прописите за 42-часовна или подолга работна недела.

10. На осигуреникот кој во раздобјето на кое се однесува потврдата имал периоди поминати во работен однос кои според членот 131 од Основниот закон за пензиското осигурување не се сметаат во стаж на осигурување, стабот на осигурување му се утврдува така што времето на стабот што би се сметало според одредбите на точ. 7 до 9 од ова упатство ќе се намали за должината на календарските периоди што не се сметаат во стаж на осигурување.

11. На осигуреникот кој во целото раздобје на кое се однесува потврдата работел со работно време покусо од полното работно време (член 41 од Основниот закон за работните односи — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/66 и 52/66), стабот на осигурување му се утврдува така што според одредбите на точ. 7 до 10 на ова упатство претходно ќе се пресмета времето на стабот како да работел работникот полно работно време, па така пресметаното време ќе се помножи со бројот на часовите на фактичното дневно работно време на осигуреникот и ќе се подели со дневното работно време на работната или друга организација односно на работната единица на работникот (точка 7 став 4).

На осигуреникот кој само во одделни периоди на раздобјето на кое се однесува потврдата работел со работно време покусо од полното работно време, стабот на осигурување му се утврдува посебно за секој од тие периоди. Вкупниот стаж на осигурување се утврдува со собирање на така утврдените периоди на стаж на осигурување со периодите во кои тој работел со полно работно време.

12. На осигуреникот кој во раздобјето на кое се однесува потврдата целото време бил распореден на работно место на кое стабот на осигурување се смета со зголемено траење, стабот на осигурување му се утврдува на тој начин што стабот пресметан според одредбите на точ. 7 до 11 на ова упатство ќе се помножи со пропишаниот коефициент за зголемување на стабот наполнет на односното работно место.

Ако осигуреникот во раздобјето на кое се однесува потврдата бил распоредуван на работни места на кои стабот на осигурување се смета со различни коефициенти за наголемување, стабот на осигурување му се утврдува за секој таков период посебно, па така утврдените периоди на стаж ќе се собираат.

Ако осигуреникот во раздобјето на кое се однесува потврдата бил распоредуван и на работни места на кои стабот на осигурување не се смета со наголемувано траење, стабот на осигурување за тие периоди се утврдува според одредбите на точ. 7 до 11 од ова упатство.

13. На осигуреникот кој во раздобјето на кое се однесува потврдата најмалку 4 месеци работел на сезонски работи, во случаите од членот 58 став 1 од Основниот закон за работните односи, стабот на осигурување му се утврдува на тој начин што на стабот на осигурување пресметан според одредбите на точ. 7 до 10 од ова упатство ќе му се додаде бројот на деновите кој се добива кога бројот на часовите што работникот ги поминал на работа подолга од полното работно време ќе се подели со дневното работно време на работната или друга организација односно на работната единица на работникот (точка 7 став 4).

14. На осигуреникот кој во календарската година за која се врши утврдување на стабот на осигурување

турување како инвалид на трудот примал материјално обезбедување за време користењето на правото на професионална рехабилитација, како стаж на осигурување му се зема календарското раздобје за кое во својство на инвалид на трудот бил упатен на професионална рехабилитација.

13. На осигуреникот кој во календарската година во која се врши утврдување на стаж на осигурување работел во повеќе работни или други организации, или примал материјално обезбедување за време користењето на правото на професионална рехабилитација, му се утврдува стажаот на осигурување за секое од тие раздобја посебно, а збирот на така утврдените периоди на стаж го сочинува вкупниот стаж на осигурување остварен во изминатата календарска година.

Вкупниот стаж на осигурување утврден на начинот од ставот 1 на оваа точка може да биде утврден во траење подолго од 12 месеци само ако се во прашање периоди на работа на работни места на кои стажаот на осигурување се смета со наголемено траење.

III. Утврдување на просечниот личен доход што осигуреникот го остварил во изминатата календарска година

16. Утврдување на личниот доход што осигуреникот го остварил во изминатата календарска година се врши врз основа на податоците што работната или друга организација му ги доставува на надлежниот комунален завод за социјално осигурување во пропишаната потврда и од податоците што ги води комуналниот завод за социјално осигурување, и тоа на начинот определен со Основниот закон за личниот доход кој служи за утврдување на пензискиот основ и на основот за плаќање придонес за социјално осигурување на работниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66).

17. Просечниот месечен износ на личниот доход што осигуреникот го остварил во раздобјето на кое се однесува потврдата се утврдува на тој начин што ќе се пресмета просечниот личен доход по еден час и така добиениот износ ќе се помножи со месечниот број часови на полно работно време на работната или друга организација односно на работната единица на работникот, според одредбите на точ. 18 до 28 од ова упатство.

18. За утврдување на просечниот износ на личниот доход по еден час се земаат:

а) вкупниот износ на личниот доход што осигуреникот го остварил според годишната пресметка (завршната сметка), врз основа на резултатите од работата постигнати со работата на своето работно место, според основите и мерилата утврдени со општ акт на работната или друга организација за распределба на личните доходи на работниците, а кој му е исплатен за работа во полно работно време, за работа во покусо од полното работно време и за работа во подолго од полното работно време — во раздобјето на кое се однесува потврдата;

б) вкупниот износ на основите за надоместоци на личниот доход искажани во потврдата, што осигуреникот ги остварил во работната или друга организација според прописите за здравственото осигурување во раздобјето на кое се однесува потврдата;

в) вкупниот износ на надоместоците на личниот доход искажани во потврдата, што осигуреникот ги остварил од друга работна организација во раздобјето на кое се однесува потврдата;

г) вкупниот износ на исплатениот борбски додатоци;

д) вкупниот износ на личните примања во натура, кога тие примања според одредбите на важечките прописи се составен дел на личниот доход;

е) вкупниот износ на основите за надоместоци на личниот доход за боледувања над 30 дена — за вкупниот број часови за кои се исплатени тие надоместоци;

е) вкупниот износ на надоместоците на личниот доход исплатени на мајка со дете до 8 месеци возраст;

ж) вкупниот износ на надоместоците на личниот доход исплатени на инвалид на трудот поради запослување со скратено работно време, односно поради работа на работно место со помал личен доход.

Просечниот износ на личниот доход по еден час што осигуреникот го остварил во раздобјето на кое се однесува потврдата се утврдува со делење на збирот на сите износи од ставот 1 на оваа точка со збирот на остварените часови, неостварените часови и часовите поминати на работа подолга од полното работно време, искажани во потврдата.

19. При утврдувањето на просечниот износ на личниот доход по еден час според точката 18 од ова упатство, на осигуреникот кој во раздобјето на кое се однесува потврдата имал периоди кои според членот 131 од Основниот закон за пензиското осигурување не се сметаат во стаж на осигурување, збирот на остварените часови, неостварените часови и часовите поминати на работа подолга од полното работно време претходно ќе му се намали за соодветен број часови. Соодветниот број часови се добива со множење бројот на работните денови во периодите што не се сметаат во стаж на осигурување со бројот на часовите на дневно работно време на работната или друга организација, односно на работната единица на работникот, односно со множење бројот на часовите на фактично дневно работно време на работникот — ако е во прашање осигуреник кој работел покусо од полното работно време (член 41 од Основниот закон за работните односи).

20. При утврдувањето на просечниот износ на личниот доход по еден час според точ. 18 и 19 од ова упатство, на збирот на остварените часови, неостварените часови и часовите поминати на работа подолга од полното работно време претходно ќе му се додаде:

1) за мајка со дете над 8 месеци возраст која работела со скратено работно време — бројот на часовите кој се добива кога бројот на работните денови во периодот во кој таа била запослена со скратено работно време ќе се помножи со разликата помеѓу бројот на часовите на дневно работно време на работната или друга организација (односно на работната единица на работникот) и бројот на часовите на фактично дневно работно време на осигуреникот;

2) за инвалид на трудот кој бил запослен со скратено работно време — бројот на часовите кој се добива кога бројот на работните денови во периодот во кој осигуреникот имал својство на инвалид на трудот ќе се помножи со разликата помеѓу бројот на часовите на дневно работно време на работната или друга организација (односно на работната единица на работникот) и бројот на часовите на фактично дневно работно време на осигуреникот.

21. Просечниот месечен износ на личниот доход што осигуреникот го остварил во раздобјето на кое се однесува потврдата се утврдува така што просечниот месечен број часови на полно работно време на работната или друга организација односно на работната единица на работникот ќе се помножи со просечниот износ на личниот доход по еден час утврден според точ. 18 до 20 на ова упатство.

Просечниот месечен број часови на полно работно време на работната или друга организација односно на работната единица на работникот се утврдува со множење неделниот број часови на полно работно време на работната или друга организација односно на работната единица на работникот — со 52 и со делење со 12.

22. На инвалид на трудот кој примал материјално обезбедување за време користењето на правото на професионална рехабилитација, просечниот месечен износ на личниот доход му се утврдува со

множење дневниот износ на оснотот за материјално обезбедување — со 26.

23. На осигуреникот кој во целата измината календарска година бил запослен само во една работна или друга организација, просечниот месечен износ на личниот доход утврден според точката 21 на ова упатство му претставува и просечен месечен износ на личниот доход остварен во изминатата календарска година.

24. На осигуреникот кој во изминатата календарска година бил запослен во повеќе работни или други организации, кој имал прекин во запослувањето или кој во својство на инвалид на трудот примал материјално обезбедување за време користењето на правото на професионална рехабилитација, просечниот месечен износ на личниот доход му се утврдува за секој период посебно, па како просечен месечен износ на личниот доход остварен во изминатата календарска година се зема износот пресметан според образцот:

$$\frac{t_1 \cdot L_1 + t_2 \cdot L_2 + \dots + t_n \cdot L_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$$

каде што е:

$t_1, t_2, \dots, t_n$ = должина на одделни периоди во месеци,

$L_1, L_2, \dots, L_n$ = просечен месечен износ на личните доходи остварени во одделни периоди.

IV. Начин на известување на осигуреникот за утврдениот стаж на осигурување и за личниот доход

25. За извршеното регистрирање на периодите на работен и посебен стаж наполнет пред 1 јануари 1965 година врз основа на пријавата на стаж комуналниот завод за социјално осигурување му издава писмено известување на осигуреникот односно на лицето што не е во работен однос. Тоа известување мора да содржи:

- 1) име и презиме на осигуреникот;
- 2) датум на поднесувањето пријава на стаж;
- 3) вкупен број години, месеци и денови на утврден работен стаж;
- 4) вкупен број години, месеци и денови на утврден посебен стаж.

На осигуреникот кој е во работен однос во работна или друга организација му се доставува писмено известување преку организацијата во која е запослен.

На осигуреникот запослен кај приватен работодавец, како и на осигуреникот односно лицето што не е во работен однос, писмено известување му се доставува непосредно.

26. За утврдениот стаж на осигурување и за просечниот месечен износ на личниот доход што осигуреникот го остварил во изминатата календарска година комуналниот завод за социјално осигурување му издава на осигуреникот писмено известување. Тоа известување мора да содржи:

- 1) назив на работната или друга организација што ја издала потврдата;
- 2) име и презиме на осигуреникот;
- 3) број и датум на потврдата за личниот доход и за времето за утврдување на стабот на осигурување;
- 4) просечен месечен износ на личниот доход што осигуреникот го остварил во изминатата календарска година;

5) вкупен стаж на осигурување што осигуреникот го остварил во изминатата календарска година, изразен со бројот на месеците и деновите.

Писменото известување од ставот 1 на оваа точка на осигуреникот му се доставува преку работната или друга организација во која е запослен тој, која по врачувањето на известувањето на осигуреникот му ја враќа доставницата на заводот.

На осигуреникот запослен кај приватен работодавец, како и на осигуреникот кој не е во работен однос писменото известување му се доставува непосредно.

27. Барањето за донесување решение за утврдениот личен доход и стаж на осигурување остварени

во изминатата година, предвидено со членот 175 став 4 од Основниот закон за пензиското осигурување, осигуреникот му го поднесува писмено на надлежниот комунален завод за социјално осигурување. По барање поднесено во законски рок од 15 дена комуналниот завод ќе донесе решение во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

По истекот на рокот од 15 дена од денот на врачувањето на известувањето од точката 26 на ова упатство утврдениот личен доход и стаж на осигурување внесени во известувањето ќе се сметаат за конечно утврдени за запишување во матичната евиденција — за осигурениците што не поднесле барање за донесување решение (став 1).

28. Утврдениот личен доход и стаж на осигурување остварени во изминатата календарска година за кои е донесено решение од точката 27 став 1 на ова упатство, против кое не е изјавена жалба во законскиот рок, како и личниот доход и стаж на осигурување утврдени со решение донесено по жалба, — се сметаат како конечно утврдени за запишување во матичната евиденција.

V. Регистрирање на конечно утврден личен доход и стаж на осигурување

29. До воведувањето на матичната евиденција за осигурениците и уживателите на пензии, комуналните заводи за социјално осигурување ги регистрираат податоците за конечно утврдениот личен доход и стаж на осигурување во личниот картон на осигуреникот.

30. Како податок за стабот на осигурување се запишува бројот на месеците и деновите на стаж на осигурување утврден според одредбите на точ. 6 до 15 од ова упатство.

VI. Завршна одредба

31. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 118/1

19 јануари 1968 година
Белград

Претседател
на Сојузниот совет
за труд.

Антон Полајнар, с. р

Образец М-1

ПРИЈАВА

ЗА УТВРДЕНИТЕ ПЕРИОДИ НА РАБОТЕН И ПОСЕБЕН СТАЖ НАПОЛНЕТ ПРЕД 1 ЈАНУАРИ 1965 ГОДИНА

I. Општи податоци за осигуреникот

1. Презиме и име _____
2. Моминско презиме _____
3. Пол _____
4. Ден, месец, година и место на раѓањето _____
5. Број на работната книшка _____
6. Назив на органот што ја издал работната книшка _____
7. Број на личната карта _____
8. Живеелиште — место _____ улица _____ бр. _____ општина _____ Социјалистичка Република _____
9. Основ за осигурување _____

II. Посебни податоци за осигуреникот

10. Носител на „Партизанска споменица 1941“ _____
11. Учесник на Народноослободителната војна од _____
12. Воен инвалид од војните _____ група — од _____
13. Мирновремен воен инвалид _____ група — од _____
14. Инвалид на трудот — категорија инвалидност — од _____
15. Учесник во Шпанската граѓанска војна _____
16. Воен пленик _____

17. Слеп — од кога _____
18. По престанокот на задолжителното осигурување го продолжи од _____ до _____ осигурувањето по пат на плаќање придонес

III. Податоци за утврдените периоди на работен стаж (стаж на осигурување)

Назив и седиште на работодавецот (работодавецот)	Раздобје		Години	Месеци	Денови	Социјалистичка Република	Назив на органот што го утврди стажот и број на решението
	од	до					

IV. Податоци за утврдените периоди на работен стаж што се сметаат со наголемено траење (бенефициран стаж на осигурување)

Назив и седиште на работодавецот (работодавецот)	Раздобје		Години	Месеци	Денови	Назив на работната Социјалистичка Република	Назив на органот што го утврди стажот и број на решението
	од	до					

V. Податоци за утврдените периоди на посебен стаж

Назив на посебен стаж	Раздобје		Години	Месеци	Денови	Назив на органот што го утврди стажот и број на решението
	од	до				

VI. Запослување во странство

Назив и седиште на работодавецот	Раздобје		Години	Месеци	Денови	Земја
	од	до				

Со пријавата за осигурување прилагам: _____

Подносител на пријавата, _____

(Место и датум на поднесувањето на пријавата)

VII. Податоци за работната или друга организација

1. Назив и седиште на работната или друга организација _____
2. Шифра на дејноста _____
3. Работник _____ запослен од _____ до _____ 19____ година
4. Проверување на пријавата извршено.

Потпис на овластеното лице, _____
(М. П.)

VIII. Комунален завод за социјално осигурување

1. Пријавата ја примил _____
2. Датум _____

ОБЈАСНЕНИЕ

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА УТВРДЕНИТЕ ПЕРИОДИ НА РАБОТЕН И ПОСЕБЕН СТАЖ НАПОЛНЕТ ПРЕД 1 ЈАНУАРИ 1965 ГОДИНА

1. Во делот „Општи податоци“ рубриките: презиме и име, моминско презиме, пол и дец, месец, година и место на раѓањето, се пополнуваат врз основа на работната книшка и личната карта.

Рубриките: број на работната книшка, и назив на органот што ја издал работната книшка, се пополнуваат со запишување регистарскиот број од работната книшка и називот и седиштето на органот што ја издал работната книшка.

Рубриката: број на личната карта, се пополнува со запишување регистарскиот број од личната карта и називот и седиштето на органот што ја издал личната карта.

Рубриката: живеалиште — место, улица, општина, Социјалистичка Република, се пополнува со запишување соодветните податоци за живеалиштето на осигуреникот во време на поднесувањето на пријавата за осигурување.

Рубриката: основ за осигурување, се пополнува со запишување основот за осигурување на осигуреникот (работен однос, уметник, самостоен занаетчија, угостител, пензионер во работен однос, стипендист, волонтер, лице на школување и др.).

2. Во делот „Посебни податоци“ соодветните рубрики се пополнуваат врз основа на документацијата со која на осигуреникот му е признаено својството, односно продолженото осигурување.

3. Во делот „Податоци за утврдените периоди на работен стаж (стаж на осигурување)“ се запишуваат периодите на осигурување утврдени со решенија од надлежните органи врз основа на чл. 24, 28, 251, 252, 254, 255 и 260 од Законот за пензиското осигурување од 1957 година (стаж на осигурување запишан во работната книшка на стр. 4 до 25 и 39 до 44), на тој начин што:

1) во колоната: назив и седиште на организацијата (работодавецот) — се запишуваат називот и седиштето на работната или друга организација односно работодавецот кај кого осигуреникот бил во работен однос;

2) во колоната: раздобје од до — се запишуваат датумот на почетокот и датумот на престанокот на работниот однос;

3) во колоните: години, месеци, денови — се запишува бројот на годините, месеците и деновите на траењето на осигурувањето во односната работна или друга организација;

4) во колоната: Социјалистичка Република, се запишува социјалистичката република во која се наоѓало седиштето на организацијата односно работодавецот кај кого осигуреникот бил во работен однос;

5) во колоната: назив на органот што го утврдил стажот и број на решението, се запишува назив на органот што го утврдил и број и датум на решението со кое на осигуреникот му е утврден односниот период на стаж на осигурување.

4. Во делот „Податоци за утврдените периоди на работен стаж што се сметаат со наголемено траење (бенефициран стаж на осигурување)“ се запишуваат периодите на осигурување (работен стаж) што се сметаат со наголемено траење, утврдени со решенија од надлежните органи врз основа на чл. 54 до 60 и 61 од Законот за пензиското осигурување од 1957 година (стаж на осигурување запишан во работната книшка на стр. 4 до 26, 39 до 44), на тој начин што:

1) во колоната: назив и седиште на организацијата (работодавецот) — се запишуваат називот и седиштето на работната или друга организација односно работодавецот кај кого осигуреникот бил во работен однос;

2) во колоната: раздобје од до — се запишуваат датумите од кога и до кога осигуреникот бил распореден на односното работно место;

3) во колоните: години, месеци, денови — се запишува бројот на годините, месеците и деновите за кои осигуреникот бил распореден на односното работно место;

4) во колоната: назив на работата — се запишува називот на работата на која осигуреникот работел (пилот, кесонец, јамски копач и др.);

5) во колоната: Социјалистичка Република — се запишува социјалистичката република во која се наоѓало седиштето на организацијата кај која осигуреникот бил во работен однос;

6) во колоната: назив на органот што го утврдил стажот и број на решението, се запишува називот на органот што го утврдил и број и датум на решението со кое на осигуреникот му е утврден односниот период на стаж на осигурување.

5. Во делот „Податоци за утврдените периоди на посебен стаж“ се запишуваат периодите на посебен стаж на осигурување утврдени со решенија од надлежните органи врз основа на чл. 29 до 47, 99, 106, 107, 253 и 256 до 259 од Законот за пензиското осигурување од 1957 година (посебен стаж запишан во работната книшка на стр. 32, 33 и 39 до 44), на тој начин што:

1) во колоната: вид на посебен стаж — се запишува ознаката на посебниот стаж (време поминато во состав на партизански одреди на Југославија, Народноослободителната војска на Југославија и Југословенската армија, времето поминато пред 5 април 1941 година на илегална револуционерна работа во Југославија и странство, времето поминато во активна и организирана работа во Народноослободителната борба, времето поминато во активна соработка со Народноослободителното движење, времето поминато на воени должности и во пленство и интернација во војните од 1912 до 1920 година, времето поминато во штрајк и др.);

2) во колоната: раздобје од до се запишува календарското раздобје за кое е определен посебен стаж;

3) во колоните: години, месеци, денови — се запишува бројот на годините, месеците и деновите на утврдениот посебен стаж;

4) во колоната: назив на органот што го утврдил стажот и број на решението, се запишува на-

зивот на органот што го утврдил и бројот и датумот на решението со кое на осигуреникот му е утврден односниот период на посебен стаж.

6. Во делот „Запослување во странство“ се запишува запослување на осигуреникот во странство, на тој начин што:

1) во колоната: назив и седиште на работодавецот — се запишува називот и седиштето на работодавецот кај кого осигуреникот бил запослен;

2) во колоната: раздобје од до — се запишува датумот на почетокот и датумот на престанокот на запослувањето кај странскиот работодавец;

3) во колоните: години, месеци, денови — се запишува бројот на годините, месеците и деновите поминати на работа кај странскиот работодавец;

4) во колоната: земја — се запишува називот на земјата во која осигуреникот бил запослен.

37.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КУТИЈА ОД ПРВА ПОМОШ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард: Кутија од прва помош за моторни возила — — — — — JUS H.H2.800.

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 19-154/1
12 јануари 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

38.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Стаклени шишиња. Шишиња за минерални води — — — — — JUS B.E6.075

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1969 година.

Бр. 08-9610/1
22 декември 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

39.

Врз основа на членот 12 од Законот за определување на пониски интересни стопи и за давање надоместок на интересот и додатен интерес на определените кредити на товар на средствата на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66, 17/67 и 42/67), во согласност со сојузниот секретар за финансии, гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ИНТЕРЕСОТ И ДОДАТЕН ИНТЕРЕС НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КРЕДИТИ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Во Одлуката за поблиските услови и за начинот и постапката за остварување надоместок на интересот и додатен интерес на определените кредити на товар на средствата на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/66) точката 8 се менува и гласи:

„8. Додатниот интерес и наголемениот додатен интерес од 2% годишно од средствата на федерацијата им припаѓаат на банките од денот на почетокот на користењето на кредитот а можат да се исплатуваат sukcesивно назазад, и тоа:

1) износот што се однесува на периодот на користење кредитот — најрано во рокот за втасаност на првиот ануитет;

2) износот што се однесува на одделни периоди на отплатување кредитот-најрано во рокот за втасаност на ануитетот за тој период.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 4

16 јануари 1968 година

Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,

др Никола Миљаниќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за составување на завршната сметка на работните организации за 1967 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/67, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1967 ГОДИНА

Во членот 5 точка 10 наместо зборот: „заводи“ треба да стои: „установи“.

Во членот 7 став 3 по зборот: „составува“ треба да се додаде изоставениот сврзник: „и“.

Во членот 24 став 1 наместо зборот: „спроведување“ треба да стои: „споредување“, а во ставот 9 точка 5 став 2 наместо бројот: „68“ треба да стои: „71“.

Во членот 26 став 4 точка 4 став 2 во втората реченица последните три реда треба да гласат: „28, 29 и 30 колона 5 и од износот на наплатената реализација (ред. бр. 6 колона 4) износот на данокот на промет исказан под ред. бр. 28, 29 и 30 колона 6“, а во точката 21 на крајот треба да се додалат изоставените зборови: „и според одредбите на членот 25 од Правилникот за водење евиденција за прометот и начинот на пресметување и плаќање аконтации од данокот на промет на стоки на мало и за примена на даночните стопи и ослободување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/67 и 51/67)“.

Во членот 28 став 4 наместо бројот: „6“ треба да стои: „8“.

Во членот 41 став 3 зборовите: „за 1965 година, а во колоната 4 — средствата на резервата што се издвоени во завршната сметка“ треба да се бришат.

Во образецот ЗС-1 под ред. бр. 35 во колоната 2 по бројот: „16“ треба да се стави запирка и да се додаде бројот: „19“, под ред. бр. 60 во колоната 2 по бројот: „16“, треба да се додаде бројот: „19“, под ред. бр. 117 во колоната 3 наместо зборовите: „(108 плус 112 и 113 минус 114 до 116)“ треба да стои: „(109 до 113 минус 114 до 116)“, а под ред. бр. 215 во колоната 3 зборовите: „органи за“ треба да се бришат.

Во образецот ЗС-4 под ред. бр. 9 во колоната 2 наместо бројот: „243“ треба да стои: „930“, под ред. бр. 11 во колоната 2 бројот: „245“ треба да се брише, во истата колона пред: „а“ треба да се додаде бројот: „940“, а пред: „б“ треба да се додаде бројот: „939“.

Во образецот ЗСБ-2 наместо зборовите: „Претседател на управниот одбор“ треба да стои: „Претседател на собранието на банката“.

Во образецот ЗСБ-3 под ред. бр. 4 под б) наместо бројот: „1965“ треба да стои: „1966“, а под ред. бр. 21 по зборот: „расположиви“ треба да се додаде изоставениот збор: „обртни“.

Во образецот ЗСОС-1 под II наместо бројот: „1966“ треба да стои: „1967“.

Во образецот ЗСОС-2 по редниот број 908 наместо редниот број: „900“ треба да стои: „909“.

Во образецот ЗСОС-3 под ред. бр. 7 во колоната 5 треба да се додаде ознака: „xxx“.

Во образецот ЗСОС-4 под ред. бр. 1 до 16 во колоната 9 треба да се додаде ознака: „xx“.

Во образецот ЗСОС-5 под ред. бр. 1 до 16 во колоната 9 треба да се додаде ознака: „xxxxxxxx“, а под ред. бр. 11 во колоната 2 наместо зборовите: „Кредитни осигурувања“ треба да стои: „Осигурување кредити“.

Во образецот ЗССО-8 во кол. 1 и 3 по редниот број 3 првиот ред од текстот за ред. бр. 4 треба да гласи: „4 Надоместок на заводот за вр“.

Во образецот ЗССО-9 во колоната 3 под ред. бр. 8 наместо зборот: „осигурувањето“ треба да стои: „социјалното осигурување“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 3 јануари 1968 година.

СОДРЖИНА:

Страна

34. Наредба за дополнително на Наредбата под кои се врши враќање на царината платена на увезени репродукциони материјали и делови за вградување, употребени за производство на стоки што се извезуваат	57
35. Упатство за измени и дополнително на Упатството за начинот на составување на завршната сметка на организациите на управата	57
36. Упатство за пријавување на утврдениот пензиски стаж и за утврдување и регистрирање на стажот на осигурување и на личниот доход во изминатата година	58
37. Решение за југословенскиот стандард за кутија од прва помош за моторни возила	63
38. Решение за југословенскиот стандард за стаклена амбалажа	63
39. Одлука за измена на Одлуката за поблиските услови и за начинот и постапката за остварување надоместок на интересот и додатен интерес на определените кредити на товар на средствата на федерацијата	64
Исправка на Правилникот за составување на завршната сметка на работните организации за 1967 година	64

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“ Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Љубомир Ѓуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17